



ЕУ – ТВИНИНГ ПРОЕКТ
„Градење на институционалниот капацитет на Истражниот Центар“
МК 16IPA JH 02 18

Обука за обвинители и истражители од Истражните Центри во однос на
финансиски истраги и посебни истражни мерки

ДЕН 1:

Времетраење	Час	Тема
15 мин	09:30 – 09:45	Отворање и воведно обраќање
60 мин	09:45– 10:45	<ul style="list-style-type: none"> Пример за Случај 1 (експлозија на банкомат) <i>Посебни истражни мерки според член 252 од ЗКП</i>
15 мин	10:45 – 11:00	Пауза
90 мин	11:00 – 12:30	<ul style="list-style-type: none"> Пример за случај 2 (А кражба од страна на полициски службеник) <i>Можни области за примена во финансиски истраги</i>
60 мин	12:30 – 13:30	Пауза за ручек Lunch break
90 мин	13:30 –15:00	<ul style="list-style-type: none"> Пример за случај 3 (пари во куфер) <i>Конфискација без пресуда</i>
15 мин	15:00 – 15:15	Пауза
45 мин	15:15 – 16:00	Дискусија/Брифинг за ден 1 <ul style="list-style-type: none"> Отворени прашања Завршни зборови Разно



ЕУ – ТВИНИНГ ПРОЕКТ
„Градење на институционалниот капацитет на Истражниот Центар“
МК 16IPA JH 02 18

Обука за обвинители и истражители од Истражните Центри во однос на
финансиски истраги и посебни истражни мерки

ДЕН 2:		
Времетраење	Час	Тема
90 мин	9:30 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> • Пример за случај 4 (Хавала банкарство) - <i>Посебни истражни мерки според член 252 од ЗКП</i> - <i>Финансиски истраги: Дефинирање на стекнати средства и сметководство</i>
15 мин	10:45 – 11:00	Пауза
90 мин	11:00 – 12:30	<ul style="list-style-type: none"> • Пример за случај 5 (Даноци како средство за успех) - <i>Прибирање на податоци наспроти заштита на податоци</i> - <i>Подготовка на Извештај за финансиски статус</i>
60 мин	12:30 – 13:30	Пауза за ручек
90 мин	13:30 – 15:00	<ul style="list-style-type: none"> • Продолжува
15 мин	15:00 – 15:15	Пауза Break
45 мин	15:15 – 16:00	Дискусија/Брифинг за ден 2 <ul style="list-style-type: none"> • Отворени прашања • Завршни зборови • Разно